



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Петок 02 Септември 2022 година Број 10/2022 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 4023005116486
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН Радовиш за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за усвојување на Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН Радовиш за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, бр.08-1379/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1379/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН Радовиш за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

I. Се усвојува Извештајот за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН Радовиш за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, бр.22.26.7.1-7/3879 од 05.07.2022 година, наш бр.08-1233/1 од 21.07.2022 година

II. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1379/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш, бр.08-1380/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1380/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш

Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш бр.04-187/1 од

05.08.2022 година, наш бр.14-106/22 од 08.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1380/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моница Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, , Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, , Радовиш, бр.08-1381/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1381/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, , Радовиш

Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш бр.01-187/1 од 10.08.2022 година, наш бр.08-112/33 од 10.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1381/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моница Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш, бр.08-1382/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1382/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш

Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш бр.01-110/1 од 12.08.2022 година, наш бр.17-136/102 од 15.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на

општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1382/1
26 Август 2022 г.
Радовиш
Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Бр. 08-1383/1
26 Август 2022 г.
Радовиш
Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општинска установа Центар за култура „Ацо Караманов“ Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општинска установа Центар за култура „Ацо Караманов“ Радовиш, бр.08-1383/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Никола Карев,, Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Никола Карев,, Радовиш, бр.08-1384/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1383/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш
Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Бр. 09-1384/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш
Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општинска установа Центар за култура „Ацо Караманов“ Радовиш

Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општинска установа Центар за култура „Ацо Караманов“ Радовиш бр.01-99/1 од 15.08.2022 година, наш бр.08-118/15 од 16.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по

ОДЛУКА
за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Никола Карев,, Радовиш

Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ООУ „Никола Карев,, Радовиш бр.04-288/1 од 18.08.2022 година, наш бр.08-50/53 од 23.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1384/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип

Ја прогласувам и објавувам одлуката за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип, бр.08-1385/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1385/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 8 од законот за меѓуопштинска соработка(Сл.весник на РМ бр. 79/09) и член 14 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02) и член 21 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш 5/02.), Советот на општина Радовиш на XV-та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

За формирање на заедничка Комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип

Член 1

Се формира заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип.

Член 2

Заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преку кои ќе се остварува меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип.

Член 3

Заедничката комисија е составена од 4 (четири) члена, од кои по 2 (два) члена од секоја

општина кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.

Комисијата од своите редови избира претседател, кој ја координира работата на комисијата.

Во работата на комисијата можат да учествуваат и стручни лица од областите во кои се воспоставува меѓуопштинска соработка.

Член 4

Комисијата од член 1 на ова Одлука, предлозите на актите ги подготвува врз основа на предходно направена анализа.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш„.

Бр. 08-1385/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип

Го прогласувам и објавувам Решението за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип, бр.08-1386/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1386/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 8 од законот за меѓуопштинска соработка(Сл.весник на РМ бр. 79/09) и член 21 став 1 точка 42 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш 5/02.), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

За именување на членови на заедничка Комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип

1. За членови на заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина

Радовиш и општина Штип, од редот на вработените од општинската администрација на Општина Радовиш се именуваат:

- Добрила Стоименова
- Александра Тегов

2. Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,“.

Бр. 08-1386/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1387/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1387/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 01-165/1 од 30.06.2022 година и 01-165/2 од 30.06.2022 година, наш број 14-106/20 од 04.07.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,“.

Бр. 08-1387/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1388/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1388/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV-та седница одржана на 26.08.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 01-163/1 од 04.07.2022 година, наш број 14-111/48 од 08.07.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,“.

Бр. 08-1388/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1389/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1389/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV-та седница одржана на 26.08.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 01-35/3 од 28.07.2022 година, наш број 14-136/101 од 29.07.2022 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1389/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на ООУ „Крсте Петков Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на ООУ „Крсте Петков Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1390/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1390/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на ООУ „Крсте Петков Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа и постигнатите резултати на ООУ „Крсте Петков Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 01-184/1 од 26.07.2022 година, наш број 08-112/32 од 28.07.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1390/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
реализација на Програма за работата на СОУ „Коста
Сусинов” Радовиш за учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
усвојување на Годишен извештај за реализација на
Програма за работата на СОУ „Коста Сусинов”
Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1391/1,
што Советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1391/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина
Радовиш („Службен гласник на Општина
Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш
на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год.,
донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за реализација
на Програма за работата на СОУ „Коста Сусинов”
Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го усвојува Годишниот извештај за
реализација на Програма за работата на СОУ „Коста
Сусинов” Радовиш за учебната 2021/2022 година,
број 01-833/2 од 15.08.2022 година, наш број 14-
136/104 од 16.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавување во „Службен гласник на
општина Радовиш,, .

Бр. 08-1391/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов” Радовиш за
2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
усвојување на Годишен извештај за работата на
ЈОУДГ „Ацо Караманов” Радовиш за 2021/2022
година, бр.08-1392/1, што Советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022
година.

Бр. 09-1392/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1
точка 31 од Статутот на Општина Радовиш
(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),
Советот на општина Радовиш на XV -та седница
одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на
ЈОУДГ „Ацо Караманов” Радовиш за 2021/2022
година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го усвојува Годишниот извештај за
работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов” Радовиш за
2021/2022 година број 01-230 од 18.08.2022 година,
наш број 08-104/33 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавување во „Службен гласник на
општина Радовиш,, .

Бр. 08-1392/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работата на ООУ „Никола Карев”, Радовиш за
учебната 2021/2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ
„Никола Карев”, Радовиш за учебната 2021/2022

година, бр.08-1393/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1393/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 08-50/54, наш број 25.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1393/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1394/1 , што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1394/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работата на ООУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 01-35/4 од 16.08.2022 година, наш број 14-71/36 од 18.08.2022 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1394/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1395/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1395/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ „Орце Николов“ с.Ињево, Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 01-164/1 од 04.07.2022 година, наш број 14-111/48 од 08.07.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1395/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1396/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1396/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 01-194/1 од 15.08.2022 година, наш број 14-136/103 од 15.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1396/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишна Програма за воспитно-образовната дејност на училиштето СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за воспитно-образовната дејност на училиштето СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1397/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1397/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за воспитно-образовната дејност на училиштето СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за воспитно-образовната дејност на училиштето СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш за учебната 2022/2023 година бр.01-834/2 од 15.08.2022 година, наш бр.14-136/104 од 16.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1397/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш за 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш за 2022/2023 година, бр.08-1398/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1398/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш за 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работата на ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш за 2022/2023 година година, број 01-229 од 18.08.2022 година, наш бр.08-104/32 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1398/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност за формирање на паралелки во прва година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност за формирање на паралелки во прва година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1399/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1399/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 15 точка 8 и член 21 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) а во врска со член 28 став 4 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20) и добиено позитивно мислење од МОН бр.13-8231/2 од 28.07.2022 година, Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за давање Согласност за формирање на паралелки во прва година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Се дава Согласност за формирање на паралелки во прва година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година и тоа:

I-1 со 16 ученика-македонски јазик-гимназиско образование/ОХ-А/Б/јазично

I-2 со 16 ученика-македонски јазик-гимназиско образование/ПМ-А/Б

I-3 со 16 ученика-македонски јазик-гимназиско образование/ПМ-А/Б

I-4 со 11 ученика- турски јазик- гимназиско образование /ОХ-А

I-5 со 13 ученика-македонски јазик- геолошко рударска и металуршка струка

I-6 со 13 ученика- македонски јазик-електротехничка струка

I-7 со 25 ученика- турски јазик- електро-техничка струка

I-8 со 9 ученика-македонски јазик-градежна струка

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1399/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за давање Согласност за формирање на паралелки од втора до четврта година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност за формирање на паралелки од втора до четврта година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08- 1400/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1400/2

02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник

на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 15 точка 8 и член 21 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) а во врска со член 28 став 4 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за давање Согласност за формирање на паралелки од втора до четврта година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Член 1

Се дава Согласност за формирање на паралелки од втора до четврта година со помал број на ученици во СОУ „Коста Сусинов,, Радовиш за учебната 2022/2023 година и тоа:

П-1 со 13 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-2 со 18 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-3 со 10 ученика-турски јазик-гимназиско образование

П-4 со 14 ученика-македонски јазик-геолошко рударска и металуршка струка

П-5 со 18 ученика-македонски јазик-електротехничка струка

П-6 со 16 ученика-турски јазик-електротехничка струка

П-7 со 7 ученика-македонски јазик-машинска струка

П-1 со 15 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-2 со 14 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-3 со 22 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-4 со 17 ученика-македонски јазик-гимназиско образование

П-5 со 13 ученика-турски јазик-гимназиско образование

П-6 со 10 ученика-македонски јазик-геолошко рударска и металуршка струка

III-7 со 12 ученика-македонски јазик-електротехничка струка
 III-8 со 10 ученика-турски јазик-електротехничка струка
 IV-1 со 21 ученик-македонски јазик-гимназиско образование
 IV-2 со 22 ученик-македонски јазик-гимназиско образование
 IV-3 со 16 ученика-македонски јазик-гимназиско образование
 IV-4 со 15 ученика-македонски јазик-гимназиско образование
 IV-5 со 18 ученика-македонски јазик-гимназиско образование
 IV-6 со 23 ученика-турки јазик-гимназиско образование
 IV-7 со 8 ученика-македонски јазик-геолошко рударска и металуршка струка
 IV-8 со 18 ученика-македонски јазик-електротехничка струка
 IV-9 со 12 ученика-турски јазик-електротехничка струка

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1400/1 Совет на општина Радовиш
 26 Август 2022 г. Претседател
 Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за давање Согласност на Одлуката на Училишен одбор на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш за остранивање на искористен неупотреблив ламинат

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Одлуката на Училишен одбор на СОУ „Коста Сусинов„ Радовиш за остранивање на искористен неупотреблив ламинат, број 08-1401/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2021 година

Бр. 09-1401/2 Градоначалник
 02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
 Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 64 и 66 од Законот за локална самоуправа и член 21, став 1, точка 43 и член 86 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XV-та седница одржана на 26.08.2022 год.донесе

О Д Л У К А

За давање Согласност на Одлуката на Училишниот одбор на СОУ Коста Сусинов за остранивање на искористен неупотреблив ламинат

Член 1

Се дава Согласност на Одлуката Одлуката на Училишниот одбор на СОУ Коста Сусинов за остранивање на искористен неупотреблив ламинат согласно Одлуката број 08-79/67 од 16.08.2022 година.

Член 2

Основните средства и инвентарот да се оттуѓат согласно позитивната законска регулатива.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1401/1 Совет на општина Радовиш
 26 Август 2022 г. Претседател
 Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година, бр.08-1402/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1402/2 Градоначалник
 02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
 Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 64 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 15 точка 7 и член 21 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за давање Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година

Член 1

Се дава Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи (дополнителни 3-5 деца) во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Образложение

Поради зголемен интерес на родителите за престој на нивните деца во градинка, уште на самиот уписан рок се укажа потреба од давање Согласност за работа со поголем број деца во сите воспитни групи (од 3 до 5 деца) во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов,, Радовиш за што има просторни услови и опрема за изведување на дејноста, од кои причини се донесе одлука како во изреката.

Бр. 08-1402/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Решение за разрешување на претставник во Управниот одбор на ОНБ„Браќа Миладиновци” Радовиш

Го прогласувам и објавувам Решението за разрешување на претставник во Управниот одбор на ОНБ„Браќа Миладиновци” Радовиш, бр.08-1403/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1403/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) и член 13 став 2 од Законот за библиотекарите („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 122/21), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на претставник во Управниот одбор на ОНБ„Браќа Миладиновци” Радовиш

Член 1

Од претставник во Управниот одбор на ОНБ „Браќа Миладиновци” Радовиш поради судир на интереси се разрешува:

-Миле Арсов

Член 2

Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1403/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Решение за именување на претставник во Управниот одбор на ОНБ„Браќа Миладиновци” Радовиш

Го прогласувам и објавувам Решението за именување претставник во Управниот одбор на ОНБ„Браќа Миладиновци” Радовиш, бр.08-1404/1,

што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1404/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) и член 13 став 2 од Законот за библиотекарите („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 122/21), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на претставник во Управниот одбор на ОНБ „Браќа Миладиновци” Радовиш

Член 1

За претставник во Управниот одбор на ОНБ „Браќа Миладиновци” Радовиш се именува:

-Мите Трајков

Член 2

Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1404/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Решение за разрешување на претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш

Го прогласувам и објавувам Решението за разрешување на претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш, бр.08-1405/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1405/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) и член 88 од законот за средно образование (Сл.Весник 44/95,.....67/17 и 64/18 и Сл.Весник на РСМ бр.229/20), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш

Член 1

Од претставник на локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш поради истек на мандат се разрешува:

-Д-р Георги Долдуров

Член 2

Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1405/1
26 Август 2022 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Решение за именување претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш

Го прогласувам и објавувам Решението за именување претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш, бр.08-1406/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1406/2
02 Септември 2022 г.
Радовиш

Градоначалник
на општина Радовиш
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) и член 88 од законот за средно образование(Сл.Весник 44/95,.....67/17 и 64/18 и Сл.Весник на РСМ бр.229/20), Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

РЕШЕНИЕ

за именување претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш

Член 1

За претставник од локалната самоуправа во Училишниот одбор на СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш се именува:

-Наце Атанасов

Член 2

Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1406/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на втор квартален Извештај за настанати пожари и технички интервенции за период од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година

Го прогласувам и објавувам Заклучок за усвојување на втор квартален Извештај за настанати пожари и технички интервенции за период од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година, бр.08-1407/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-13407/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на втор квартален Извештај за настанати пожари и технички интервенции за период од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година

I. Се усвојува втор квартален Извештај за настанати пожари и технички интервенции за период од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година број 24-798/5 од 12.07.2022 година.

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Радовиш.

Бр. 08-1407/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица, бр.08-1408/1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.

Бр. 09-1408/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XV -та седница одржана на ден 26.08.2022 год., донесе

ОДЛУКА

за одобрување финансиски средства на ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица во висина од 12.000,00 денари наменети за набавка на носии за

активни играорци, по доставено барање бр.12-1324/1 од 10.08.2022 година.

Барањето е составен дел од одлуката.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1408/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува:

РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување
на Заклучок за усвојување на Извештаите на
Работните тела на Советот на општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам Заклучок за усвојување на Извештаите на Работните тела на Советот на општина Радовиш, бр. 08-1409/1, што Советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 02.09.2022 година.

Бр. 09-1409/2 Градоначалник
02 Септември 2022 г. на општина Радовиш
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на XV-та седница одржана на 26.08.2022 год. донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Извештаите на Работните тела на Советот на општина Радовиш

I. Се прифаќаат Извештаите на работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на **26.08.2022** год. и тоа:

- Комисијата за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита, 7-та седница одржана на 26.07.2022 година;

-Комисија за мандатни прашања, избори и именувања 13-та седница одржана на 18.08.2022 година;

- Комисијата за здравство и социјална заштита седница 7-та седница одржана на ден 18.08.2022 година;

-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој седница 14-та седница одржана на ден 18.08.2022 година;

-Комисија за статут и прописи 11-та седница одржана на 19.08.2022 год.;

-Комисија за образование, спорт и култура, 10-та седница одржана на 22.08.2022 година;

-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 13-та седница одржана на 24.08.2022 год. ;

- Комисијата за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита, 8-та седница одржана на 25.08.2022 година;

II. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,,.

Бр. 08-1409/1 Совет на општина Радовиш
26 Август 2022 г. Претседател
Радовиш Моника Трајанова с.р.

СОДРЖИНА:

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год. бр. 08-1233/1 од 21.07.2022 год.----- 1

Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год. бр. 08-1233/1 од 21.07.2022 год.----- 1

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Кирил и Методиј за 2023 година бр. 14-106/22 од 08.08.2022 год. --- 1

Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Кирил и Методиј за 2023 година бр. 14-106/22 од 08.08.2022 год. --- 1

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Крсте П Мисирков за 2023 година бр. 08-112/33 од 10.08.2022 год. --- 2

Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Крсте П Мисирков за 2023 година бр. 08-112/33 од 10.08.2022 год. --- 2

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ОНБ Браќа Миладиновци за 2023 година бр. 17-136/102 од 15.08.2022 год. ----- 2

Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ОНБ Браќа Миладиновци за 2023 година бр. 17-136/102 од 15.08.2022 год. ----- 2

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ОУ ЦК Ацо Караманов за 2023 година бр. 08-118/15 од 16.08.2022 год. --- 3

Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ОУ ЦК Ацо Караманов за 2023 година бр. 08-118/15 од 16.08.2022 год. --- 3

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Никола Карев за 2023 година бр. 08-50/53 од 23.08.2022 год. ----- 3

Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ООУ Никола Карев за 2023 година бр. 08-50/53 од 23.08.2022 год. ----- 3

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип ----- 4

Одлука за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш и општина Штип ----- 4

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Радовиш----- 4

Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Радовиш----- 4

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Кирил и Методиј"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 5

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Кирил и Методиј"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 5

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Орце Николов"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 5

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Орце Николов"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 5

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Коста Рацин"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 6

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Коста Рацин"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 6

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Крсте Петков Мисирков"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 6

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Крсте Петков Мисирков"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 6

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ "Коста Сушинов"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 7

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ "Коста Сушинов"-Радовиш за учебната 2021/22 год. ----- 7

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОДГ "Ацо Караманов"-Радовиш за 2021/2022 год. ----- 7

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОДГ "Ацо Караманов"-Радовиш за 2021/2022 год. ----- 7

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Никола Карев "-Радовиш за учебната 2021/22 год. -----	7	Коста Сусинов Радовиш за учебната 2022/2023 година; -----	11
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ "Никола Карев "-Радовиш за учебната 2021/22 год. -----	8	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Одлуката на Училишниот одбор на СОУ Коста Сусинов за остранивање на искористен неупотреблив ламинат -----	12
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Коста Рацин"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	8	Одлука за давање Согласност на Одлуката на Училишниот одбор на СОУ Коста Сусинов за остранивање на искористен неупотреблив ламинат -----	12
Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Коста Рацин"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	8	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов„ Радовиш за 2022/2023 год. ---	12
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Орце Николов"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	8	Одлука за давање Согласност за работа со поголем број деца во воспитни групи во Јавна општинска установа за деца детска градинка „Ацо Караманов„ Радовиш за 2022/2023 год.---	13
Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Орце Николов"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	9	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение За разрешување член во Управниот одбор на ОНБ "Браќа Миладиновци" Радовиш	13
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Крсте Петков Мисирков"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	9	Решение За разрешување член во Управниот одбор на ОНБ "Браќа Миладиновци" Радовиш	13
Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ "Крсте Петков Мисирков"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	9	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение За именување член во Управниот одбор на ОНБ "Браќа Миладиновци" Радовиш -----	13
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на СОУ "Коста Сусинов"-Радовиш за за учебната 2022/2023 год. -----	9	Решение За именување член во Управниот одбор на ОНБ "Браќа Миладиновци" Радовиш -----	14
Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на СОУ "Коста Сусинов"-Радовиш за за учебната 2022/2022 год. -----	10	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение За разрешување член во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш -----	14
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈОДГ "Ацо Караманов"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	10	Решение За разрешување член во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш -----	14
Одлука за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈОДГ "Ацо Караманов"-Радовиш за учебната 2022/2023 год. -----	10	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение За именување членови во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш -----	14
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во I (прва) година во СОУ Коста Сусинов Радовиш за учебната 2022/2023 година -----	10	Решение За именување членови во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш -----	15
Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во I (прва) година во СОУ Коста Сусинов Радовиш за учебната 2022/2023 година -----	11	РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ-Радовиш за вториот квартал од 2022 год. бр. 24-798/1 од 12.07.2022 год. -----	15
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ Коста Сусинов Радовиш за учебната 2022/2023 година; -----	11	Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ-Радовиш за вториот квартал од 2022 год. бр. 24-798/1 од 12.07.2022 год. -----	15
Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ		РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства на ФА Велигденски цветови с.Јаргулица -----	15
		Одлука за одобрување на финансиски средства на ФА Велигденски цветови с.Јаргулица -----	15
		РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.-----	16
		Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш -----	16